

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2022 - 2024 година, на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-120/21 од 05.07.2021 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 23 август 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија за регулиран период 2022-2024 година

1. На ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2022 година во износ од 10,41 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 10,56 ден/м³;
 - за 2024 година во износ од 10,69 ден/м³.

2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 3,08%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година изнесува 3,22%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2024 година изнесува 3,32%.

3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 10,09 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,74 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 10,22 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 10,90 ден/м³;
 - за 2024 година:
 - минимална просечна тарифа 10,34 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 11,05 ден/м³.

4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.
5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2022-2024 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2022 година.

Образложение

ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-120/21 од 05.07.2021 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата, ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија ја достави следната документација:

1. Прилог 1 - пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 - изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнес план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија во Барањето ги има презентирани следните податоци:

- Податоци за базната 2020 година:

Опис	2020
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	197.440
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	0
Трошоци за осигурување на основни средства	0
Бруто плати	1.104.493
Други услуги	27.354
Останати и вонредни трошоци	41.735
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	0
Вкупно оперативни трошоци	1.371.022
Остварена просечна пондерирана тарифа	9,79

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	2.374.870	2.439.159	2.505.343
Амортизација	денари	163.101	167.851	172.601
Средства за ликвидност	денари	12.954	13.359	13.761
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	0	0	0
Принос на регулирани средства	денари	52.882	64.845	74.243
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.603.807	2.685.214	2.765.948
Количина	m³	314.094	311.619	309.138
Просечна тарифа	ден/m³	7,98	8,29	8,60
Минимална просечна тарифа	ден/m³	7,67	7,96	8,25
Максимална просечна тарифа	ден/m³	8,29	8,62	8,95

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 30 јули 2021 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, и во дневните весници „Нова Македонија“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 16 август 2021 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија, за регулиран период 2022-2024 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5 Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр.02-1554/2 од 23 август 2021 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2022-2024 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2022	2023	2024
Оперативни трошоци	денари	3.108.006	3.141.149	3.174.955
Амортизација	денари	163.101	167.851	172.601
Средства за ликвидност	денари	16.614	16.862	17.100
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	262.760	190.000	190.000
Принос на регулирани основни средства	денари	51.657	63.342	72.523
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	3.339.377	3.389.204	3.437.179
Количина	m³	311.070	311.070	311.070
Просечна тарифа	ден/m³	10,41	10,56	10,69
Минимална просечна тарифа	ден/m³	10,09	10,22	10,34
Максимална просечна тарифа	ден/m³	10,74	10,90	11,05

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2022 – 2024 година ги утврди следните оперативни трошоци:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар се прифатени согласно одобрените трошоци во 2021 година имајќи ги во предвид новите планирани инвестиции и потребата за реконструкција на водоводната мрежа а со цел намалување на загубите на вода. Истите за 2022 година изнесуваат 736.535 денари и во наредните години години од регулираниот период се задржани на исто ниво;
2. Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување се прифатени согласно одобрените трошоци во 2021 година имајќи ги во предвид новите планирани инвестиции и потребата за реконструкција на канализационата мрежа. Истите за 2022 година

изнесуваат 413.918 денари и во наредните години години од регулираниот период се задржани на исто ниво;

3. Трошоците за бруто плати за 2022 година се прифатени согласно Барањето а за наредните години зголемени за инфлација. Истите за 2022 година изнесуваат 1.657.151 денари, 1.690.294 денари за 2023 година и 1.724.100 денари за 2024 година;
4. Другите услуги за 2022 година се прифатени согласно Барањето а за наредните две години од регулираниот период се задржани на исто ниво и истите изнесуваат 144.841 денари;
5. Останатите и вонредните трошоци за 2022 година се прифатени согласно Барањето а за наредните две години од регулираниот период се задржани на исто ниво и истите изнесуваат 155.561 денари;

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 32.092 денари за 2022 година, 36.842 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 41.592 денари.

Амортизацијата на бесплатно добиените средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 131.009 денари за 2022 година, 131.009 денари за 2023 година и за 2024 година амортизацијата на сопствените основни средства изнесува 131.009 денари.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 16.614 денари за 2022 година, 16.862 денари за 2023 година и 17.100 денари за 2024 година.

Количината на собраната и одведената урбана вода за сите години од регулираниот период е утврдена на исто ниво како и количината на водата за пиење, во висина од 311.070 м³, имајќи ги во предвид одредбите од Правилникот.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 2022 година изнесува 51.657 денари, за 2023 година 63.342 денари и за 2024 година изнесува 72.523 денари.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 10,41 ден/м³ за 2022 година, 10,56 ден/м³ за 2023 година и 10,69 ден/м³ за 2024 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Демир Капија.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 3,08% за 2022 година, 3,22% за 2023 година и 3,32% за 2024 година.

ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга и амортизацијата на сопствените основни средства, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства, амортизацијата на бесплатно добиените средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈПК БОШАВА Ц.О. Демир Капија да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-120/21
23 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател на Регулаторна
комисија за енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Enver Elmazi